

## БЕЗ ДАМКИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ПАЛТА, НО СО РОСКИ ВО ЗЕНИЦИТЕ НА ОЧИТЕ

**Н**овиот парламентарен состав конечно влезе во зградата на собранискиот дом, но по изминувањето на политичкиот инает, кој е верифициран во законската регулатива, 21 ден по завршувањето на гласањето, бидејќи во меѓувреме Собранието немаше претседател, кој требаше да ја свика конститутивната седница.

На тој начин, на 26 јули во пратеничките клупи седнаа некои стари и некои нови народни избраници. Но, уште на почетокот стана жешко, односно се "флертуваше со мандатот на Даут



СТОЈАН АНДОВ ПРЕСЕДАВАШЕ СО КОНСТИТУТИВНАТА СЕДНИЦА НА НОВИОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН СОСТАВ



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Реџеџи", кој како учесник во воениот конфликт во 2001 година сè уште се бара по судска потерница. Имено, со него четири години кокетираше СДСМ, а во новиот мандат продолжи да го користи неговото име за да ја извалка новата коалиција на ВМРО-ДПМНЕ и ДПА.

### ДИЛЕМА

Во името на пратеничката група на СДСМ, членот на Верификационата комисија, Борис Кондарко, го отвори прашањето поврзано со случајот "Лека" за кого е издадена судска потерница, а кој е кандидат на Демократската партија на Албанците, односно е избран за пратеник.

"Со намера да ми се објасни законската постапка во врска со издавањето уверение од страна на ДИК, односно дали евентуално постојат законски пречки за верификација на неговиот

мандат, одговорот на претседателот на ДИК беше дека целата процедура е спроведена согласно Деловникот и Законот за избор на пратеници и дека не постојат законски пречки. Бидејќи тоа не е наша надлеж-

ност, а немаме намера да се сомневаме во работата на ДИК, ние како пратеничка група нема да правиме опструкција и ќе гласаме за верификација на мандатот на господинот Даут Реџеџи, како и за останатите пратеници. Но, сепак останува дилемата, затоа што во најмала рака тоа е проблематично

**"Како пратеничка група нема да правиме опструкција, ќе гласаме за верификација на мандатот на Даут Реџеџи-Лека. Но, сепак останува дилемата затоа што во најмала рака тоа е проблематично и не е добро", истакна Борис Кондарко, додавајќи дека досега не сме имале ваков случај во РМ, каде се верифицира мандат на кандидат за пратеник за кого е издадена актуелна судска потерница.**

**"Не е коректно да се ставаат мушички во главата на јавноста, така што се амнестирани вашите стари пријатели и нови пријатели, пратеникот Фазли Велиу и другите, и затоа треба да се амнестира и господинот Даут Реџеџи. Значи, предметот на седницава е смешен и нема никаква правна основа", возврати Мендух Тачи од ДПА.**

и не е добро", истакна Кондарко, додавајќи дека досега не сме имале ваков случај во РМ, каде се верифицира мандат на кандидат за пратеник за кого е издадена актуелна потерница.

"Значи, се отвора правна дилема, затоа што едно е да се оди на судска постапка, поточно кривична постапка за сторено кривично дело, односно да биде покренато обвинение, но сосема друг е случајот кога е издадена потерница. Затоа не сакаме да остане дамка при верификацијата на мандатите на ниту еден од пратениците во ова Собрание и од тие причини го отворивме прашањето. Но, толку е нашата надлежност и моќ како политички став, како пратеничка група јавно да проговориме за ова", констатира Кондарко.

### МУШИЧКИ ВО ГЛАВАТА

"Мислам дека воопшто не е коректно тоа што го прави СДСМ, уште на почетокот на првата седница да прави опструкции, а нивните цели и намери сигурно не се седницата да се одвива коректно", одговори на провокацијата потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи.

Тој потсети на изјавата на претседателот на неговата партија, Владо Бучковски, кој на една заедничка емисија, буквално изјавил дека Даут Реџеџи треба да биде амнестиран. Но, тој не бил кај обвинителот.

"Не е коректно да се ставаат мушички во главата на јавноста, така што се амнестирани вашите стари пријатели и нови пријатели, пратеникот Фазли Велиу и другите и затоа треба да се амнестира и господинот Даут Реџеџи. Значи, предметот на седницава е смешен и нема никаква правна основа. Мислам дека ова треба да биде поука за си-

те, да не бараме проблем таму каде што нема проблем. По господинот Даут Реџеџи неправедно е издадена потерница од страна на вашата Влада и од страна на вашиот министер. Предметот за кој тој се следи е во однос на конфликтот во 2001 година, тој предмет е предвиден во Законот за амнестија и според него тој е амнестиран. Затоа би го замолил Собранието да не продолжуваме да расправаме за прашања кои не ни припаѓаат нам", изјави Тачи.

### ПРИВИЛЕГИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСТИЈА

"Во духот на конструктивноста која ја најави СДСМ, уште еднаш инсистираме



ЗА СЕГА ЈА ПОЧИТУВААТ ОФИЦИЈАЛНАТА ХИМНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

# "СДСМ ФЛЕРТУВАШЕ СО МАНДАТОТ НА ДАУТ РЕЏЕЏИ-ЛЕКА"

на она што Кондарко до крај не го кажа, а тоа е за да се влезе во новиот собраниски состав, без никаква дамка, јас и натаму тврдам дека она што го кажав е мое толкување на Законот за амнестија. За некој да го ужива она што Законот за амнестија го дава како привилегија треба да се почитува процедурата. Значи, единствен од поранешните припадници на ОНА, кој не се јавил кај истражен судија да даде изјава, како можност да биде симната судската потерница, е госпо-



ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ КУРТОАЗНО МУ ПОДАДЕ РАКА НА НОВИОТ МАНДАТАР НИКОЛА ГРУЕВСКИ

динот Даут Реџеџи-Лека. Нашиот апел беше господинот Реџеџи тоа да го направи што поскоро за да може овој состав да работи со полн капацитет и било каква дамка да не остане на оваа позитивна седница", истакна Владо Бучковски, лидер на СДСМ, дообјаснувајќи го неговиот колега Кондарко, во врска со дилемата за мандатот на Даут Реџеџи-Лека.

По него повторно зборувааше Мендух Тачи, кој вети дека Лека ќе се јави пред судските истражни органи.